

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Економска политика		
2.	Код	МЕК 102		
3.	Студиска програма	Менаџерска економија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2017/2018 1 семестар	7.	Број на ЕКТС 7
8.	Наставник	доц. д-р Александра Лозаноска доц. д-р Елизабета Џамбаска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)		
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Наставната програма од предметот има за цел да ги оспособи студентите за разбирање на економскиот амбиент и политика во државата и нивното влијание на макроекономско ниво – при креирање на целите и инструментите на макроекономската политика и на микроекономско ниво – на ниво на претпријатие. Цел на предметната програма е на студентите да им понуди специфични знаења и академски вештини за разбирање на економската политика и нејзина соодветна примена во работењето и при донесувањето одлуки.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <p>Знаењата од предметната програма ги оспособуваат студентите со вештини за разбирање на економските концепти и проблеми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оспособени за примена на економските концепти при решавање на економски проблеми; - оспособени да ги разберат и да ги увидат правците на делување на макроекономските политики и како истите влијаат при донесувањето на менаџерски одлуки; - оспособени да ги препознаат ефектите на економската политика врз вработеноста, штедењето, инвестициите, економскиот раст; - оспособени да донесуваат ефикасни одлуки за настап на домашниот и странскиот пазар, имајќи ги предвид политиката на девизен курс и политиката на надворешно-економските односи; - оспособени да го согледаат влијанието на секторските политики врз работењето и донесувањето на одлуки. 			

11.	Содржина на предметната програма: <ol style="list-style-type: none"> 1. Теоретски основи и носители на економската политика 2. Основни цели на економската политика 3. Основни инструменти на макроекономската политика <ul style="list-style-type: none"> - Монетарна политика - Фискална политика - Политика на доход - Надворешно-економска политика 4. Мерки и инструменти на монетарната политика <ul style="list-style-type: none"> - Политика на отворен пазар - Политика на задолжителни резерви - Политика на дисконтна стапка 5. Фискален систем и фискална политика <ul style="list-style-type: none"> - Буџет и буџетска политика - Политика на јавен дол - Дискрециона фискална политика и автоматски стабилизатори на фискалната политика 6. Политика на доход 7. Надворешно-економска политика <ul style="list-style-type: none"> - Политика на девизен курс - Надворешно-трговска политика 8. Секторски политики 			
12.	Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели 7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови		
14.	Распределба на расположливо време	12 недели + 3 недели консултации 30+15+165=210 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	60 часови
		16.2.	Самостојни задачи	55 часови
		16.3.	Домашно учење	50 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	30 бодови	
	17.3.	Активност и учество	10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 61 бода	5 (пет) (F)
			од 61 до 68 бода	6 (шест) (E)
			од 69 до 76 бода	7 (седум) (D)
			од 77 до 84 бода	8 (осум) (C)

		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<i>Редовност на настава и вежби, проектна задача</i>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	<i>Македонски јазик</i>			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	<i>Механизми на интерна евалуација</i>			
22.	ЛИТЕРАТУРА				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Таки Фити	Економија	Економски факултет - Скопје	2010
	2.	Ендру Б. Абел, Бен С. Бернанк, Дин Крушор	Макроекономија	Табернакул (превод од Влада)	2009
	3.	Acocella Nicola	Počela ekonomske politike – Vrijednosti i tehnike	MATE, Zagreb	2005
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Пол Г. Фарнам	Економија за менаџери	Датапонс Доел Скопје (превод од Влада)	2009
	2.	Таки Фити	Современите Макроекономски концепции и економските политики	Економски Факултет, Скопје,	2001
	3.	Samuelson P., Nordhaus W.	Economics	McGraw- Hill/Irwin (18 th edition)	2004